

Соопштение за медиуми
29 септември 2008

Потребна е итна мобилизација против ракот на дојка

Здружението за борба против рак “Борка – за секој нов ден”, денес 29.09.2008 година, организираше Конференција за рак на дојка. Потребата доаѓа од товарот што ова често заболување го носи врз граѓаните, а особено врз жените на Република Македонија, со најмалку 750 новодијагностицирани на годишно ниво.

На конференцијата која беше модерирана од г-ѓа Весна Петрушевска – Тренкоски, се обратија г. Бујар Османи - Министер за здравство на Република Македонија, г-ѓа Симоне Филипини - Амбасадорка на Холандија во РМ, г. Ален Бергант – Амбасадор на Словенија во РМ и г-ѓа Биба Додева – претседателка на здружението Борка. Конференцијата за рак на дојка ги претстави и сегашните активности на дел од земјите-членки на ЕУ кои значително се посветени на оваа проблематика.

Амбасадорката на Кралството Холандија во Република Македонија, г-ѓа Симоне Филипини, ја потенцираше потребата од свесност и претпазливост на сите граѓани, како и улогата на поединецот во борбата против ракот на дојка. Моќта на здружувањето и мобилизацијата во борбата против ракот на дојка во Холандија резултира со обезбедување на донации во износ од повеќе од 70 милиони евра на годишно ниво, кои се користат за поддршка на пациентите и за развој на нови современи терапии. Во своето излагање, таа истакна и дека главниот фактор во борбата против ракот на дојка во нејзината држава, е силниот самоорганизиран граѓански сектор, во кој учествуваат 120.000 волонтери. Во Холандија со рак на дојка е дијагностицирана секоја деветта жена, а меѓу дијагностицираните биле и 71 маж.

Словенечкиот амбасадор, г. Ален Бергант, ги претстави активностите што Словенија ги презеде за време на своето претседавање со ЕУ, период кога Унијата ја постави борбата против ракот, генерално, за еден од своите приоритети. “Република Словенија започна скрининг програма за рак на дојка, која ги содржи сите елементи потребни да се задоволат европските насоки за ефективна дијагноза, усвоени на европската експертска конференција одржана во април 2008 година”, рече амбасадорот Бергант, и додаде дека 243.243 жени на возраст меѓу 50 и 69 години, се целна популација на оваа програма, кои секоја втора година добиваат покана за скрининг тест. Покрај дијагностичките центри, во рамки на програмата се користат и 6 мобилни мамографи, со капацитет до 15.000 прегледи годишно.

“Државата одвои 10 милиони денари во рамките на програмата за превенција на ракот на дојка, со која сите жени во Македонија ќе имаат можност за бесплатен ехо и мамографски преглед, без разлика на нивниот осигуренички статус”, изјави министерот за здравство на РМ, г. Бујар Османи. Тој се осврна на активностите кои Министерството и релевантните државни институции ги преземаат против ракот на дојка, бенефициите од бесплатните мамографски прегледи, моменталната состојба со онколошките капацитети, како и предизвиците околу обемот и квалитетот на третман кој им се нуди на пациентите.

Конференцијата се реализира во пресрет на октомври – светски месец за подигање на свесноста за ракот на дојка. Основната нејзина цел е да предизвика мобилизација и здружување на повеќе релевантни фактори во процесот на справување со овој вид на карцином. Домашните институции, граѓанските организации, пациентите и меѓународниот фактор имаат важна улога во анимирање на целото општество преку активности кои допираат до легислативата во здравството, свеста кај населението, пренесување на позитивните искуства, како и грижата и третманот на заболените. Сите овие фактори треба активно да учествуваат во овозможување на информираност, редовни прегледи, рана дијагноза, адекватен и навремен третман, но и грижа и поддршка на пациентите заболени од ракот на дојка.

Здружението Борка, поттикнато од секојдневните средби и контакти со пациентите, апелира до одговорните институции за свесност, навремена реакција и максимална употреба и искористување на современите радиолошки и онколошки капацитети на Република Македонија, за правилно третирање на заболените и посветеност кон секоја жена-пациент почнувајќи од дијагнозата, па се до последната доза на неопходните терапии. “Потребен е особено внимателен пристап кон пациентите бидејќи постојат различни видови на рак на дојка и различни третмани за секој од нив”, нагласи Биба Додева, претседателка на Борка.

Особено е важно да се искорени честата појава на недостаток од клучните лекови, а со тоа да се обезбеди навремен и редовен третман без одложување на последователните циклуси. Потенцираме дека на ниту една жена не смее да се скрати можноста за продолжување на животот. На овие жени им е потребна поддршка во борбата, а не дополнителен емоционален стрес.

Конференцијата за рак на дојка е дел од акцијата за поддршка на пациентите во нивната истрајност против ракот на дојка – “Во прегратка на пријатели”, проект кој здружението Борка го спроведува од април 2008 година.

Во сите фази на проектот беа испратени пораки за поддршка, адекватен третман и рана дијагноза на ракот на дојка од повеќе јавни личности и жени победници над ракот на дојка. Позитивни и мотивирачки пораки испратија: Весна Петрушевска Тренкоски, Васил Зафирчев, Амернис Нокшиќи Јовановска, Ирена Спировска, Петар Младеновски, Магдалена Ризова, Блага Петреска, Сашо Мацановски – Трендо, како и жените победници над ракот на дојка: Македонка Шурдоска, Вера Златева, Снежана Стојанова, Славка Пешевска и Жаклина Гиевска.

Акцијата финализира со отворање на бесплатна СОС линија за поддршка на пациентите заболени од рак на дојка, преку која членовите на Борка ќе им помагаат на сите жени полесно да поминат низ процесот кој започнува со дијагноза, а треба да заврши со адекватен третман и успешно лекување.

За секој нов ден,

Биба Додева,
Претседател на Борка

Контакт: 02/3224 636, 075 396 142

info@borka.org.mk

www.borka.org.mk